



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Скопје, 28 април 2023 година

Листа на идентификувани системски значајни банки – врз основа на податоците заклучно со 31.12.2022 година

Во согласност со [Законот за банките](#) и регулативата на Народната банка за методологијата за идентификување системски значајни банки¹, Народната банка еднаш годишно врши пресметки за целите на идентификување на системски значајните банки во Република Северна Македонија и за утврдување на заштитниот слој на капиталот за системски значајните банки. Во согласност со закон, Народната банка ја објавува листата на идентификуваните системски значајни банки на својата интернет-страница.

Целта на заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки е да ја зголеми отпорноста на банките коишто се идентификувани како системски значајни банки на неочекувани шокови или загуби коишто можат да настанат во текот на нивното работење. Воведувањето дополнителен износ на капитал којшто треба да го одржуваат системски значајните банки не е показател за нивната поголема ризичност во однос на другите банки во системот, туку произлегува единствено од нивната значајност за целокупниот банкарски систем. Поголемата солвентност на системски значајните банки и нивната поголема отпорност придонесува за зајакнување на стабилноста и сигурноста на целиот банкарски систем, а со тоа и на вкупната економија. Според регулативата, заштитниот слој на капиталот за системски значајните банки може да изнесува од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците.

При оцената на системската значајност, Народната банка го применува квантитативниот пристап, односно критериумите и квантитативните показатели определени во главата II од Одлуката, како и квалитативната супервизорска оценка од главата IV од Одлуката.

Квантитативниот пристап се заснова врз четири критериуми на системска значајност: големина, заменливост, поврзаност и сложеност:

Критериум на системска значајност (пондер на значајност)	Квантитативен показател (се пресметува за секоја банка, како сооднос на одделната позиција за секоја банка и истата позиција на ниво на банкарскиот систем)
Големина (25%)	Билансни и вонбилансни активности
Заменливост (25%)	Кредитна изложеност кон нефинансиските лица
	Депозити на нефинансиските лица
	Кредитна изложеност кон дваесетте најголеми должници нефинансиски лица на ниво на банкарскиот систем
	Интрабанкарски платен промет
Поврзаност (25%)	Промет на меѓубанкарскиот пазар

¹ [Одлуката за методологијата за идентификување системски значајни банки](#) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 88/21 и 102/22) и [Упатството за спроведување на Одлуката за методологијата за идентификување системски значајни банки](#) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/20, 112/21 и 77/23).

Сложеност (25%)	Промет на девизниот пазар
	Платен промет преку платните системи
	Пласмани во и обврски кон странски финансиски институции
	Платен промет со странство

Секој критериум се состои од еден или од повеќе показатели, коишто се пресметуваат како учество на банката во вкупниот банкарски систем. Просечната вредност на сите критериуми на системска значајност ја претставува сумарната оцена за таа банка.

Со оглед на високите ризици од окружувањето поврзани со геополитичките случувања и од нивните ефекти пред сè врз глобалниот раст на цените и растот на каматните стапки, за дел од банките коишто според квантитативната оцена преминаа во пониско ниво на системска значајност, е одредено повисоко капитално барање.

Со примената на квантитативниот и квалитативниот пристап врз основа на податоците за 31 декември 2022 година, како системски значајни банки се идентификувани седум банки, што е за една банка повеќе во споредба со претходната пресметка, и тоа (банките се прикажани според азбучен редослед):

- „Комерцијална банка“ АД Скопје,
- „НЛБ банка“ АД Скопје,
- „ПроКредит банка“ АД Скопје,
- „Стопанска банка“ АД Скопје,
- „Универзална инвестициона банка“ АД Скопје
- „Халк банка“ АД Скопје,
- „Шпаркасе банка“ АД Скопје.

За секоја идентификувана системски значајна банка, гувернерот на Народната банка носи одлука во која е наведена висината на заштитниот слој за системска значајност којашто системски значајната банка треба да ја одржува и ја доставува оваа одлука до банката најдоцна до 30 април секоја година. Системски значајните банки треба да се усогласат со стапката на заштитниот слој на капиталот за системска значајност до 31 март 2024 година.

Народна банка на Република Северна Македонија